



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 2 ноември 1981
Скопје
Број 33

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

455.

Врз основа на член 21-а, алинеја 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80 и 30/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА МАСЛОТО ЗА ЈАДЕЊЕ

1. На организациите на здружениот труд, што вршат промет на маслото за јадење на територијата на СР Македонија, за набавените количества масло за јадење ќе им се исплатува на име компензација по 9,07 динари за 1 литар.

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука ќе се исплатува од средствата издвоени на посебна републичка сметка за намирнување на обврските на Републиката по основ на компензации и премии.

3. Исплатата на компензацијата од точка 1 на оваа одлука се врши врз основа на книговодствената евиденција на организациите на здружениот труд.

4. Барањето за исплата на компензацијата од точка 1 на оваа одлука се поднесува до Службата на општественото книговодство. Кон барањето се доставува препис од фактурата за набавените количества масло за јадење.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 20 октомври 1981 година.

Бр. 23-1995/1
23 октомври 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

456.

Врз основа на член 4, став 3 од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 13/80, 6/81 и 20/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА ЕКОНОМСКИ СТУДИИ

1. Во периодот од 1981 до 1984 година од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството предвидени за финансирање на изработката на економски студии ќе се користи износ од 24.225.000 динари како учество на Републиката за изработка на втората фаза од Студијата за пловниот пат Дунав—Егејско Море.

2. Користењето на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе го извршува Дирекцијата за интегрален развој на сливот на реката Вардар и на пловниот пат Дунав—Егејско Море.

3. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1996/1
23 октомври 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

457.

Врз основа на член 21-а од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80 и 30/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА „ВЕЛЕС“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

1. На Хемиската индустрија „Велес“ — Титов Велес ѝ се одобрува компензација на дел од зголемените трошоци во производството на вештачки ѓубриња во 1981 година.

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука се утврдува во износ од 30.000.000 динари и ќе се исплати од средствата издвоени на посебната републичка сметка за намирнување на обврските на Републиката по основ на компензации и премии.

3. Оваа одлука ќе ја изврши Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2009/1
23 октомври 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

458.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ

1. Се разрешува од функцијата помошник на републичкиот секретар за информации Милчо Балевски, поради именување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 17-1794/1
17 септември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

459.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАКАЈОТ**

1. За советник на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот се назначува Атанас Велковски, советник — вештак за финансиско материјално вештачење во Заводот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1858/1

24 септември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

460.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАКАЈОТ**

1. За советник на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот се назначува Никола Ерманоски, советник — вештак за сообраќајно технички вештачења во Заводот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1857/1

24 септември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

461.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР**

1. Се разрешува од функцијата советник на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар Крсто Дукоски, поради заминување на друга должност, сметано од 30. IX. 1981 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1856/1

24 септември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

462.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА**

1. За советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика се назначува Сотир Попјанов, самостоен советник за нуклеарна енергетика во Комитетот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1797/1

17 септември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

463.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ**

1. Се разрешува од функцијата советник на републичкиот секретар за сообраќај и врски инж. Љупчо Златков, поради заминување на друга должност, сметано од 16. IX. 1981 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1795/1

17 септември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

464.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА**

1. За помошник на републичкиот секретар за народна одбрана се назначува Живко Котевски, началник на Одделението за врски во Републичкиот секретаријат за народна одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1796/1

17 септември 1981 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

465.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основните на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 24 септември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА точката 2 на член 37 од Самоуправната спогодба за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи на работниците во Централното основно училиште „Крсте Мисирков“ во Гевгелија, усвоена со референдум на 28 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Крсте Мисирков“ во Гевгелија на начинот предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точката 2 на член 37 од актот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нејзината уставност и законитост.

4. На седницата Судов утврди дека според членот 35 од оспорената самоуправниа спогодба личните доходи на работниците ќе се утврдуваат врз основа на обемот и сложеноста на работата, резултатите во работата, условите за работа, работното искуство, стручната подготовка и одговорноста, а според нејзиниот член 37, вреднувањето на работниот придонес на работниците ќе се врши со примена на единствена методологија за процена на работните места. Исто така, Судов утврди дека стручната подготовка е предвидена како посебен основ за определување на личниот доход на работниците и дека се определуваат и бодови според степењот на подготовката. Така, за високо образование се определени 160 бода, за више 125, за средно 90, за квалификуван работник 80 и за неквалификуван работник 45 бода.

5. Согласно начелото за распределба на средствата за личен доход според вложениот труд содржано во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник му трипаѓа од доходот на основната организација личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговите личен и неговите личен придонес што со својот тековен и минат труд по дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Од друга страна, според ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд, придонесот на работникот во работата се утврдува во зависност од квалитетот и квантитетот во работата, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста во работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата од трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Судов смета дека оспорената самоуправниа спогодба содржи основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи. Меѓутоа, како посебен и самостоен основ таа ја предвидува и стручната подготовка. Законот за здружениот труд стручната подготовка не ја предвидува како самостоен основ, туку дека придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од обемот и сложеноста на работата и работните задачи и други основи утврдени со Законот и самоуправниот општ акт за распределба на средствата за лични доходи на работниците. Стручната подготовка, според мислењето на Судов е изразувач на сложеноста на работите и работните задачи што ги врши работникот и е инкорпорирана и веќе вреднувана во овој ос-

нов, така што нејзиното одделно вреднување, вон рамките од основот сложеност, значи двојно вреднување на стручната подготовка што не е во согласност со начелото за распределба според трудот и со ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд поради што Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 52/81

24 септември 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

466.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основните на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана по јавната расправа од 23 септември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на план за реализација на индустрискиот дел — фаза детален урбанистички план, донесена од Собранието на општината Битола на седницата одржана на 31 март 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Собранието на општината Битола“.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 65/81 од 2 јули 1981 година, поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што оспорената одлука пред нејзиното донесување не била изнесена на јавен увид и по неа не била организирана јавна расправа, поради што пред Судов основано се постави прашањето за нејзината согласност со членот 30 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 15/71, 20/73, 45/77 и 20/78).

4. Во претходните испитувања и на јавната расправа, Судов утврди дека Собранието на општината Битола со одлука од 31 март 1977 година, донело план за реализација на индустрискиот дел на Битола — фаза детален урбанистички план. Во членот 1 од оваа одлука е предвидено дека се донесува план за реализација на индустрискиот дел чиј елаборат се состои од намења на површините. Во членот 2 од оваа одлука е предвидено дека за нејзиното спроведување ќе се прижи општинскиот орган надлежен за комунални работи и урбанизам. Понатаму, на јавната расправа Судов утврди дека пред неговото донесување оспорениот план за реализација не бил ставен на јавен увид и по него не била организирана јавна расправа.

Според ставот 1 на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, планот за реализација претставува фаза на изработување на урбанистичкиот план, а според ставот 1 на член 30 од овој закон, просторните и урбанистичките планови во сите фази на изработување задолжително се ставаат на јавен увид и по нив се организира јавна расправа.

Со оглед на тоа што оспорениот план за реализација пред неговото донесување не бил ставен на јавен увид и по него не била организирана јавна расправа, Судов оцени дека тој не е во согласност со членот 30 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

На основа изнесеново Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 65/81

23 септември 1981 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

467.

Уставниот суд на Македонија, врз основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата по јавната расправа одржана на 7 октомври 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА АКТОТ бр. 18-655 од 18 март 1981 година на Секретаријатот за урбанизам, комунални работи и сообраќај на Собранието на град Скопје со кој е извршена измена на намената на локацијата бр. 1808/77 на Основниот урбанистички план на град Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на град Скопје“.

3. Советот на Месната заедница „Тафталиџе I“ во Скопје, поднесе предлог до Уставниот суд на Македонија за оценување законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорениот акт бил во спротивност со Законот за просторно и урбанистичко планирање затоа што со него се вршела фактичка измена на Основниот урбанистички план на град Скопје.

Во образложението на наводите во предлогот и на јавната расправа, предлагачот наведе дека во Основниот урбанистички план на град Скопје, на просторот меѓу улиците „Иво Рибар Лола“, „Лондонска“ и „Прашка“, била предвидена изградба на два објекта и тоа: А — „Лукс“ и Б — „Центар за исхрана“. Од ова предвидување во планот, бил изграден само објектот предвиден под „А“ и тоа, наместо „Лукс“, бил изграден произведен објект на „Васила“, што не претставувало битна измена на планот. Меѓутоа, Секретаријатот за урбанизам, комунални работи и сообраќај на Собранието на град Скопје извршил измена на предвидениот објект под „Б“, во таа смисла што донел акт во кој наместо центар за исхрана бил предвиден објект на графичка индустрија. Со донесувањето на овој акт, според наводите на месната заедница, биле повредени одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање кои се однесуваат на постапката за менување на урбанистичките планови.

4. Во одговорот на наводите во предлогот и на јавната расправа, Секретаријатот за урбанизам, комунални работи и сообраќај истакна дека локацијата за изградба на произведен погон и административен простор на Графичкиот завод „Гоце Делчев“, била обезбедена во рамките на сервисната зона „Запад“ и дека според мислењето на стручни органи и институции, лоцирањето на графичкиот завод на означената локација немало да влијае негативно врз животната средина на луѓето кои живеат во овој реон. Донесителот на оспорениот акт исто така наведе дека намената на оспорената локација во Основниот урбанистички план била определена како „значака“ со можност надлежниот секретаријат да врши конкретно определување на намената во зависност од потребите на организациите на здружениот труд кои вршат услужни дејности.

5. Во списите прибавени во претходната постапка и на јавната расправа, Судот утврди дека во Основниот урбанистички план на град Скопје на спорната локација е предвидена изградба на центар за исхрана. Со оспорениот акт е изменета намената на оваа локација и наместо центар за исхрана, предвидена е изградба на произведен погон и административен простор на Графичкиот завод „Гоце Делчев“ во Скопје.

6. Според Законот за просторно и урбанистичко планирање, со просторното и урбанистичкото планирање се обезбедува планско и рационално ко-

ристење на просторот, планска и рационална изградба и уредување на населените места и заштитата на човековата средина, а просторниот и урбанистичкиот план, според членот 6 од овој закон, се изработува за подолг временски период, а најмалку за период од 20 години. Во членот 33 од законот, пак, е предвидено дека овие планови можат да се изменат и дополнат само ако битно се изменат економските услови според кои се донесени или ако тоа е неопходно поради дејство на виша сила. Во тој случај, согласно членот 35 од законот, измените и дополнувањата се вршат во постапка за донесување на плановите, а тоа значи дека тие измени и дополнувања мора да бидат ставени на јавен увид и по нив да биде организирана јавна расправа.

Според мислењето на Судот, донесувањето на урбанистичките планови и нивното менување и дополнување спаѓа во надлежност на Собранието на општината, односно на градската заедница кога е тоа определено со статутот на градската заедница. Согласно на ова, секоја измена или дополнување на планот мора да се врши со акт на Собранието и во проширена постапка во која ќе се обезбеди јавен увид и ќе се организира јавна расправа, освен во случаите од член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање кога оваа постапка не е задолжителна. Оттука, Судот смета дека измената на намената на локацијата предвидена во Основниот урбанистички план на град Скопје како простор за изградба на центар за исхрана, која е извршена со оспорениот акт на Секретаријатот за урбанизам, комунални работи и сообраќај, претставува измена на урбанистичкиот план која мора да биде во согласност со одредбите од наведениот закон. Со оглед на тоа што Секретаријатот не е надлежен да врши измени на урбанистичкиот план, Судот оцени дека оспорениот акт не е во согласност со Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Судот не ги прифати наводите на донесителот на оспорениот акт дека намената на оспорената локација во Основниот урбанистички план била определена како „значака“ со можност надлежниот Секретаријат да врши конкретно определување на намената во зависност од потребите на организациите на здружениот труд кои вршат услужна дејност, затоа што оцени дека намената на локацијата во планот е фиксно определена и дека не постои овластување за секретаријатот со овој акт неа да ја менува.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 125/81

7 октомври 1981 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

468.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 14, став 1, алинеја 4 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана по јавната расправа од 23 септември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за проширување на градежниот реон на Пехчево, донесена од Собранието на општината Берово на 20 мај 1979 година, во делот за кој не е донесен план за реализација и на кој изградбата во целина или во поголем дел не може да се изврши најдоцна во рок од 10 години од донесувањето на оваа одлука.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување законитоста на Одлуката за измени и дополнувања на деталниот урбанистички план на Пехчево, донесена од Собранието на општината Берово на 29 мај 1980 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Собранието на општината Берово“.

4. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 131/80 од 4 јули 1981 година, поведе постапка за оценување законитоста на актите означени во точките 1 и 2 од оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласност на оспорената одлука за проширување на градежниот реон со членот 11 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79) како и за согласност на Одлуката за измена и дополнување на деталниот урбанистички план со членовите 30 и 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78).

5. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека оспорената одлука за проширување на градежниот реон на Пехчево пред нејзиното донесување била разгледувана од собирот на работните луѓе и граѓаните одржан на 13 март 1979 година, а на 23 март 1979 година, Собранието на општина Берово ја усвоило одлуката за проширување на градежниот реон. Разгледувајќи ја оваа одлука, Судов утврди дека со неа е предвидено, градежниот реон на Пехчево да се прошири од западната страна до селото Чифлик и дека со неа се утврдени границите на опфатеното земјиште со катастарски податоци за парцелите. Исто така Судов утврди дека на 26 март 1981 година, по претходно спроведен јавен увид и организирана јавна расправа, Собранието на општина Берово донело одлука за усвојување на планот за реализацијата на дел од проширениот градежен реон наречен „Подуево“.

На јавната расправа Судов утврди дека план за реализацијата е изработен и усвоен само за една четвртина од градежното земјиште кое е опфатено со одлуката за проширување на градежниот реон. Исто така Судов утврди дека изградбата на земјиштето за кое не е донесен план за реализација во целина или во поголемиот дел, според оценката на Собранието на општината Берово, не може да се изврши најдоцна во рок од 10 години од денот на донесувањето на оспорената одлука.

Согласно ставот 2 на член 2 од Законот за градежно земјиште земјиштето во градовите и населбите од градски карактер и во други подрачја, предвидени за станбена и друга комплексна изградба (градежно земјиште), го определува Собранието на општината со одлука. Одлуката за определување на градежното земјиште, согласно ставот 1 на член 9 од овој закон, Собранието на општината ја донесува по претходно прибавени мислења од организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници и другите организации и заедници, определени со одлука на Собранието на општината во согласност со статутот на општината. Според членот 11 од истиот закон, за градежно земјиште може да се определи земјиштето за кое е донесен план за реализација и ако изградбата на тоа земјиште во целина или во поголем дел се изврши најдоцна во рок од 10 години од влегувањето во сила на одлуката од член 2 став 2 од овој закон. Со оглед на изнесеново Судов оцени дека оспорената одлука за проширување на градежниот реон на Пехчево во делот за кој не е донесен план за реализација и на кој според оценката на Собранието на општината Берово, изградбата не може да се изврши најдоцна во рок од 10 години од денот на донесувањето на оспорената одлука, не е во согласност со членот 11 од Законот за градежно земјиште.

6. Во однос на оспорената одлука за измени и дополнувања на деталниот урбанистички план на Пехчево, на јавната расправа Судов утврди дека во 1980 година Месната заедница Пехчево доставила барање до Собранието на општината Берово за измени и дополнувања на деталниот урбанистички план на Пехчево, и дека пред усвојувањето од страна на Собранието на општината, тие измени и дополнувања на деталниот урбанистички план биле ставени на јавен увид и по нив била организирана јавна расправа на собири пред заинтересираните работни луѓе и граѓани од Пехчево.

Согласно членовите 30 и 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, просторните и урбанистичките планови во сите фази на изработување задолжително се ставаат на јавен увид и по нив се организира јавна расправа. Измените и дополнувањата на плановите се вршат исто така во постапка предвидена за донесување на плановите.

Со оглед на тоа што Судов на јавната расправа утврди дека оспорената одлука за измени и дополнувања на деталниот урбанистички план на Пехчево, пред нејзиното усвојување, била изнесена на јавен увид и по неа била организирана јавна расправа, Судов смета дека не постои основ за понатамошно водење на постапката, поради што одлучи да ја запре постапката.

На основа изнесеново Судов одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 131/80

23 септември 1981 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Општинскиот суд во Битола го повикува лицето Велкоски Петрев Стојан од село Бистрица, кој наводно во 1941 година од група војници концентрирани во село Бистрица бил одведен во непознат правец и истиот до денес не се јавил, да се јави во рок од три месеци од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно по истекот на рокот, исчезнатиот Велкоски Петрев Стојан ќе се прогласи за умрен.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 293/81.
(88)

Општинскиот суд во Битола го повикува лицето Стојановски Горѓи од село Велушина, СО Битола, кој изводно починал на 9. IV. 1980 година во Сиракус, САД, да се јави во рок од 20 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, како и секој друг што знае за неговиот живот. Во спротивно по истекот на рокот ќе се докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Битола, Фи. бр. 192/80.
(89)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на татковство по тужбата на тужителката Јаја Семра од Тетово, застапувана од заштитниот застапник мајката Абази Фатмира од Тетово, ул. „Горче Петров“ бр. 28, против туже-

ниот Јаја Алинешат Абдулхадил од Тетово, ул. „Гоце Стојчевски“ бр. 36, а сега на привремена работа во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот Јаја Алинешат Абдулхадил во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот, достави адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува во овој спор. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1317/80. (85)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води тужба за развод на брак од страна на тужителот Јовановски Диме од Тетово, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 31, против тужената Снежана Јовановска од Струга, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 2-а, а сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужената Јовановска Снежана е со непозната адреса, се повикува да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, достави точна адреса или одреди полномошник кој ќе ја застапува во овој спор. Доколку истото не го стори ќе ѝ биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи, кој ќе ја застапува во спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1547/80. (86)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на татковство по тужбата на тужителот Хасан Рушити од село Г. Седларце, застапуван од полномошникот Крсто Поповски, адвокат од Тетово, против тужените Абдиси Сакибе од село Г. Седларце, Селим Абдиси, од с. Г. Седларце и Мерсим Рушити од село Ломница, Гостиварско, а сега на привремена работа во Австрија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Мерсим Рушити во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот, достави точна адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува пред судот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 51/81 (87)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост, по тужбата на тужителот Мустафи Шаин и Мустафи Џемаил, двајцата од село Ново Село 2, против тужениот Мустафи Љутви од село Ново село 2, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Мустафи Џемаилов Љутви во рок од 20 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот, достави точна адреса или одреди свој полномошник кој ќе ги штити неговите права во постапката. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово да го застапува во овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 571/81. (90)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Здравствена легитимација на име Ракибе Демирова, ул. В. Прке“ бр. 21, Вилица. (2378)

Уверение за воено неспособен, издадено во Скопје на име Демир Мехмед, Скопје. (2379)

Воена книшка, издадена во Бихаќ на име Екрем Демири, Скопје. (2380)

Воена книшка на име Спасе Китановски, Скопје. (2381)

Свидетелство на име Живко Гајдоски, с. Вранче, Прилеп. (2382)

Книшка на име Мехо Јаховиќ, с. Десово, Прилеп. (2383)

Свидетелство на име Степан Куневски, ул. „В. Циривири“ бр. 40-а, Прилеп. (2384)

Свидетелство на име Трајанка Куневска, ул. „В. Циривири“ бр. 40-а, Прилеп. (2385)

Работна книшка на име Радмило Стаменковски, ул. „Р. Митровиќ“ бб, Куманово. (2386)

Здравствена легитимација на име Љубица Стефанова, ул. „Иго Тричковиќ“ бр. 25, Куманово. (2387)

Здравствена легитимација на име Ресмије Сакити, с. Ваксинци, Куманово. (2388)

Индекс на име Влашко Кузмановски, с. Лопате, Куманово. (2389)

Здравствена легитимација на име Благоца Спасоска, с. Агино Село, Куманово. (2390)

Ученичка книшка на име Султа Амедовска, ул. „Дренак“ бр. 1, Куманово. (2391)

Здравствена легитимација на име Ајрија Демировска, ул. „Прохор Пчински“ бр. 5, Куманово. (2392)

Здравствена легитимација на име Горан Ѓорѓевиќ, с. Тронеѓа, Куманово. (2393)

Здравствена легитимација на име Сали Рустемовски, Куманово. (2394)

Документи на име Драгомир Цветковски, с. Новоселани, Куманово. (2395)

Здравствена легитимација на име Накшија Мустафовска, ул. „Алифа Ранковиќ“ бр. 11, Куманово. (2396)

Книшка на име Бехрије Узуној, ул. „11 Октомври“ бр. 16, Куманово. (2397)

Книшка на име Аљит Узуној, ул. „11 Ноември“, Куманово. (2398)

Книшка на име Сахадете Узуној, ул. „11 Ноември“ бр. 16, Куманово. (2399)

Книшка на име Изилуј Узуној, ул. „11 Ноември“ бр. 16, Куманово. (2400)

Здравствена легитимација на име Кани Неџити, ул. „Црнотравска“ бр. 44, Куманово. (2401)

Здравствена легитимација на име Сокица Златковска, с. Пчиња, Куманово. (2402)

Работна книшка на име Борика Николовска, Кратово. (2403)

Здравствена легитимација на име Јасминка Макаевска, Кратово. (2404)

Здравствена легитимација на име Тодора Арсова, Кратово. (2405)

Лична карта на име Милазим Хајреџеџи, с. Слатино, Тетово. (2406)

Свидетелство од VIII одделение на име Боге Доневски, с. Челопек, Тетово. (2407)

Здравствена легитимација на име Фикрет Вилџали, с. Пирок, Тетово. (2408)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ирмис Нуредини, с. Седларце, Тетово. (2409)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ибреџим Нуредини, с. Г. Седларце, Тетово. (2410)

Свидетелства за III и IV година од гимназија на име Надије Адеми, с. Камењане, Тетово. (2411)

Диплома на име Надије Адеми, с. Камењане, Тетово. (2412)

Документ на име Мефаил Идризи, с. Пирок, Тетово. (2413)

Воена книшка, издадена во Владички Хан на име Радоица Ристиќ, Скопје. (2414)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Основното училиште „Елисије Попоски — Марко“ с. Врбјани, Охрид на име Трајан Танаскоски, Скопје. (2415)

Свидетелство на име Методија Галески, с. Бело Поле, Прилеп. (2416)

Свидетелство на име Петре Антевски, ул. „Кр. Волнароски“ бр. 63-б, Прилеп. (2417)

Свидетелство на име Ниџазија Шерифоски, с. Дебриште, Прилеп. (2418)

Свидетелство на име Кири Арсовски, с. Крајница, Т. Велес. (2421)

Свидетелство на име Николина Крстева, с. Војшанци, Неготино. (2422)

- Здравствена легитимација на име Душица Ан-товска, ул. „29 Ноември“ бр. 103, Тетово. (2423)
- Здравствена легитимација на име Салајдин Рустеми, ул. „Д. Г. Кара“ бр. 3, Тетово. (2425)
- Здравствена легитимација на име Мера Рустеми, ул. „Д. Г. Кара“ бр. 3, Тетово. (2426)
- Свидетелство на име Илџази Жирафед, с. Сичичане, Тетово. (2427)
- Свидетелство на име Зелкине Хамити, с. Пирок, Тетово. (2428)
- Свидетелство од VI одделение на име Наца Ангелтовска, с. Милетино, Тетово. (2429)
- Свидетелство на име Шазија Адемов, ул. „Сл. Стојменов“ бр. 39, Кочани. (2430)
- Воена книшка, издадена во Сомбор на име Аврам Јовановски, Скопје. (2434)
- Воена книшка, издадена во Сремска Митровица на име Кирил Бибановски, Скопје. (2535)
- Свидетелства од I, II, III и IV година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Фата Велии, Куманово. (2436)
- Работна книшка на име Трајко Темелков, булевар „1-ви Мај“ бр. 44, Битола. (2437)
- Работна книшка на име Јонче Видимовски, с. Бистрица, Битола. (2438)
- Работна книшка на име Исмет Асаки, с. Отла, Куманово. (2439)
- Работна книшка на име Момир Ангеловски, ул. „Мошпа Пијаде“ бр. 30, Куманово. (2440)
- Здравствена легитимација на име Владанка Стаменковска, н. Барака II/5, Куманово. (2441)
- Здравствена легитимација на име Таир Алиџи, ул. „Бајрам Шабан“ бр. 69, Куманово. (2442)
- Здравствена легитимација на име Игор Митевски, ул. „Божа Божкинов“ бр. 30, с. Лопате, Куманово. (2443)
- Здравствена легитимација на име Томина Димитриовски, ул. „Весна Петковска“ бр. 36, Куманово. (2444)
- Книшка на име Вите Коцевски, ул. „Денка Драгова“ бр. 14-а, Куманово. (2445)
- Здравствена легитимација на име Џемиле Идризи, ул. „Ване Божкинов“ бр. 40-6, Куманово. (2446)
- Здравствена легитимација на име Виолета Митевска, ул. „Доне Божкинов“ бр. 30/43, Куманово. (2447)
- Здравствена легитимација на име Добринка Стојановска, ул. „Пиринска Македонија“ бр. 32, Куманово. (2448)
- Здравствена легитимација на име Ибрахим Бислими, ул. „Тоде Мендол“ бр. 91, Куманово. (2449)
- Здравствена легитимација на име Славко Јовановски, с. Опшпа, Кр. Паланка. (2450)
- Свидетелство за завршено средно образование, издадено од Гимназијата „Митко Пендуклиски“ — Кратово на име Светлана Цветко Иванова, с. Шлегово, Кратово. (2451)
- Свидетелство за IV одделение на име Живко Стојанов, Кратово. (2452)
- Лична карта бр. 142324, издадена од СВР — Кратово на име Драги Стефанов, с. Железница, Кратово. (2453)
- Свидетелство од VIII одделение на име Рамадан Ефреми, ул. „110“ бр. 30, Тетово. (2454)
- Свидетелство од IV одделение на име Ружди Саини, с. Теарце, Тетово. (2455)
- Лична карта на име Мустафа Садри, с. Доброште, Тетово. (2456)
- Книшка на име Земрије Белили, с. Боговиње, Тетово. (2457)
- Диплома на име Алие Медит, с. Неготино, Гостивар. (2458)
- Свидетелство од VIII одделение на име Ахмет Хусеин, с. Врагчиште, Гостивар. (2459)
- Свидетелство од VI одделение на име Мурадие Мустафаи, с. Вруток, Гостивар. (2460)
- Работна книшка на име Даринка Грујоска, ул. „Никола Паралунов“ бр. 109, Гостивар. (2461)
- Здравствена легитимација на име Садат Реџеџи, с. Градец, Гостивар. (2462)
- Свидетелство на име Шснап Фетаи, ул. „Никола Паралунов“ бр. 50, Гостивар. (2463)
- Свидетелство од IV одделение на име Јана Кировска, с. Сушица, Гостивар. (2464)
- Свидетелство од VIII одделение на име Илџмије Хасани, Гостивар. (2465)
- Здравствена легитимација на име Никола Р. Пановски, Скопје. (2466)
- Воена книшка, издадена во Ниш на име Димче Митановски, Скопје. (2467)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Насер Стовилеџи, Скопје. (2468)
- Работна книшка на име Мирослав Галевски, ул. „Вопомила“ бр. 1, Битола. (2472)
- Свидетелство на име Драги Гаџовски, с. Живојно, Битола. (2473)
- Уверение на име Цветко Цуцулески, ул. „Славој Планина“ бр. 39, Прилеп. (2474)
- Диплома на име Љупчо Пашоски, с. Пашино Рувци, Прилеп. (2475)
- Свидетелство на име Таки Петрески, бр. 45, Прилеп. (2476)
- Свидетелство од VIII одделение на име Садудин Азизоски, с. Дебреште, Прилеп. (2477)
- Свидетелство на име Добре Миладиноски, ул. „11 Октомври“ бр. 102, Прилеп. (2478)
- Свидетелство на име Виолета Камческа, ул. „А. Слабејко“ бр. 64, Прилеп. (2479)
- Здравствена легитимација на име Димчо Денковски, с. Мл. Нагоричане, Куманово. (2480)
- Свидетелства за I, II и III година, издадени од училиштето „Перо Наков“ — Куманово на име Живко Николовски, Куманово. (950)
- Воена книшка издадена во Цеље на име Демир Ибиш, Скопје. (951)
- Воена здравствена легитимација издадена во Приштина на име Југослав Крстик, Скопје. (952)
- Диплома за завршен шивачки курс, издадена во Скопје на име Стојанка Димовска, Скопје. (953)
- Воена книшка на име Младен Крстевски, Скопје. (954)
- Свидетелство од IV одделение, на име Лиљана Јовановиќ, Скопје. (955)
- Свидетелство за положен завршен испит, на име Иван Станковиќ, с. Печењовце, Куманово. (956)
- Здравствена легитимација на име Коле Домазетовски, ул. „7 Јули“ бр. 35, Битола. (957)
- Свидетелство за VIII одделение на име Милан Илиески, Прилеп. (958)
- Свидетелство за VIII одделение на име Вера Стојкоска, ул. „Борис Кидрич“ бр. 51-а, Прилеп. (959)
- Свидетелство за VIII одделение на име Димче Димоски, с. Забрчани, Прилеп. (960)
- Ученичка книшка од I—VII одделение на име Тони Ѓорѓиски, ул. „Раде Јованоски“ бр. 108, Прилеп. (961)
- Свидетелство од VIII одделение на име Борис Гоцески, с. Панчарево, Берово. (962)
- Здравствена легитимација на име Мидесире Зекири, с. Беловиште, Гостивар. (964)
- Книшка на име Керим Османи, с. Равен, Гостивар. (965)
- Свидетелство за IV одделение на име Емин Салиу, с. Жировница, Гостивар. (966)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мустафа Несими, с. Вруток, Гостивар. (967)
- Свидетелство за завршено VII одделение, на име Дева Симјановска, с. Дебреште, Гостивар. (968)
- Свидетелство на име Васил Биковски, ул. „Бел Камен“ бр. 13, Берово. (969)
- Свидетелство за завршена I година учителска школа, на име Мусли Хасани, Скопје. (970)
- Свидетелство од II година, на име Мусли Хасани, Скопје. (971)
- Воена книшка, на име Горан Џаџу, Скопје. (972)

- Воена књишка издадена во Петровац на Млави на име Алекс Трајковски, Скопје. (973)
- Свидетелство за IV одделение на име Миле Цветановски, с. Вашарејца, Битола. (974)
- Свидетелство за V одделение на име Шериф Хадовиќ с. Канатларци, Прилеп. (975)
- Свидетелство за VIII одделение на име Верка Димовска, с. Дебреште, Прилеп. (976)
- Свидетелство за VIII одделение на име Славица Божиновска, с. Ропотово, Прилеп. (977)
- Свидетелство за VIII одделение на име Петар Талески, с. Долнени, Прилеп. (978)
- Свидетелство за VIII одделение на име Милан Петкоски, ул. „Мице Козар“ бр. 96, Прилеп. (979)
- Работна књишка бр. 306894/1972 година на име Таска Колеска, ул. „О. Чопела“ бр. 82, Прилеп. (980)
- Свидетелство за VIII одделение на име Борис Наумовски, с. Вранче, Прилеп. (981)
- Работна књишка на име Цемаил Цемаилоски, ул. „Тризла“ бр. 77-а Прилеп. (982)
- Свидетелство за VIII одделение на име Божиќ Петрески, ул. „11 Октомври“ бр. 98, Прилеп. (983)
- Работна књишка на име Божиќар Петковски, ул. „Тода Мендол“ бр. 37/7, Куманово. (984)
- Диплома за завршено техничко училиште на име Олгица Миќовска, ул. „Пчинска“ бр. 58, Куманово. (985)
- Здравствена легитимација на име Драгана Костовска, населба „Карпош“ бб, Куманово. (986)
- Здравствена легитимација на име Бобан Ангеловски, н. Карпош, Куманово. (987)
- Здравствена легитимација на име Тони Јосимовски, с. Вакуф, Кратово. (988)
- Оружен лист бр. 272/69 на име Бранислав Георгиевски, с. Градец, Кр. Паланка. (989)
- Свидетелство за III клас на име Лидија Тодоровска, ул. „11 Октомври“ бр. 3/24, Титов Велес. (990)
- Свидетелство од II година, на име Душан Илиевски, ул. „Игманска“ бр. 119, Т. Велес. (991)
- Свидетелство за I година, на име Душан Илиевски, ул. „Игманска“ бр. 119, Т. Велес. (992)
- Свидетелство за IV одделение на име Нада Петрова, ул. „Сараевска“ бр. 30, Титов Велес. (993)
- Свидетелство за V одделение на име Никола Ристевски, ул. „Тодор Јанев“ бр. 62, Титов Велес. (994)
- Свидетелство за VIII одделение на име Гула Салиева, ул. „Благој Нечов“ бр. 5, Титов Велес. (995)
- Свидетелство за VIII одделение на име Лазар Кумбев, ул. „Крушевска“ бр. 23, Титов Велес. (996)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Исмаил Цемал с. Г. Седларце, Тетово. (997)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Авни Дењали, с. Боговиње, Тетово. (998)
- Работна књишка на име Зулџуфли Селмани, с. Јажинце, Тетово. (999)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Хаки Хајдари, с. Камењане, Тетово. (1000)
- Здравствена легитимација на име Неџбедиш Зенки, с. Непроштено, Тетово. (1001)
- Диплома за завршено средно земјоделско училиште на име Ибраим Амети, с. Нераште, Тетово. (1002)
- Лична карта на име Ченан Бечики, с. Новаќе, Тетово. (1003)
- Здравствена легитимација на име Исмаил Шабани, с. Пирок, Тетово. (1004)
- Здравствена легитимација на име Амет Рустеми, с. Теарце, Тетово. (1005)
- Работна књишка на име Мухамед Сулејмани, с. Вешала, Тетово. (1006)
- Ученичка књишка за VI одделение на име Славчо Глигоров, ул. „Гоце Делчев“ бр. 40, Делчево. (1007)
- Књишка на име Фиданчо Петров, с. Липец, Кочани. (1008)
- Здравствена легитимација на име Рајна Аврамова, с. Доброште, Тетово. (1009)
- Воена књишка на име Рефат Хазири, с. Драчево, Скопје. (1010)
- Работна књишка на име Нермин Кадриевски, с. Десово, Прилеп. (1011)
- Уверение на име Иван Петрески, с. Лопатица, Прилеп. (1012)
- Ученичка књишка на име Снежана Сиљановска, ул. „Р. Секирчанец“ бр. 2-б, Прилеп. (1013)
- Диплома на име Марјан Јаневски, ул. „Самоилова“ бр. 38, Прилеп. (1014)
- Работна књишка на име Бранко Додевски, ул. „Др. Стопаревиќ“ бр. 3, Куманово. (1015)
- Здравствена легитимација на име Зоран Колев, ул. „В. Драгомански“ бр. 21, Куманово. (1016)
- Здравствена легитимација на име Фадил Садџиќи, ул. „Др. Стојановиќ“ бр. 50-а, Куманово. (1018)
- Здравствена легитимација на име Наим Исмети, ул. „К. Антевски“ бр. 11, Куманово. (1019)
- Здравствена легитимација на име Надире Мемети, ул. „К. Антевски“ бр. 11-а, Куманово. (1020)
- Здравствена легитимација на име Ферат Мемети, ул. „К. Антевски“ бр. 11-а, Куманово. (1021)
- Работна књишка на име Васил Димитров, ул. „Б. Илиев-Гуне“ бр. 14/2-17, Куманово. (1022)
- Здравствена легитимација на име Јаќија Емрзаде, ул. „Д. Шутевоки“ бр. 7, Куманово. (1023)
- Здравствена легитимација на име Весел Арифовиќ, с. Лопате, Куманово. (1024)
- Свидетелство од I до IV клас на име Славица Анастасовска, ул. „30 Јули“ бр. 8, Куманово. (1025)
- Работна књишка на име Ратко Краљевски, с. Градиште, Куманово. (1026)
- Свидетелство за VIII одделение на име Миле Мојсовски, с. Веселчани, Прилеп. (1027)
- Свидетелство за VIII одделение на име Трајче Илиевски, с. Дреновци, Прилеп. (1028)
- Работна књишка на име Вељко Стефановски, ул. „М. Пијаде“ бр. 1-ж, Прилеп. (1029)
- Лична карта бр. 40380 на име Бошко Јовановски, с. Мајжучиште, Прилеп. (1030)
- Индекс бр. 40376 на име Зорица Тодоровска, Прилеп. (1031)
- Свидетелство за IV одделение на име Кирило Мојановски, с. Бонче, Прилеп. (1032)
- Свидетелство од VIII одделение на име Драган Миќковски, с. Загорани, Прилеп. (1033)
- Здравствена легитимација на име Лилјана Илиевска, ул. „ЈНА“ бр. 1-а, Куманово. (1034)
- Работна књишка на име Нада Нововиќ, ул. „Трст“ бр. 24, Куманово. (1035)
- Здравствена легитимација на име Заир Арифџи, ул. „Бождар Аџија“ бр. 12, Куманово. (1036)
- Здравствена легитимација на име Невена Мињајловска, с. Пчиња, Куманово. (1037)
- Здравствена легитимација на име Митка Николовска, ул. „Стојан Сликар“ бр. 7, Куманово. (1038)
- Здравствена легитимација на име Живко Николовски, ул. „Стојан Сликар“ бр. 7, Куманово. (1039)
- Здравствена легитимација на име Снежана Димитровска, ул. „Маршал Тито“ бр. 79/II, Куманово. (1040)
- Диплома од гимназија на име Мемет Азири, с. Опае, Куманово. (1041)
- Здравствена легитимација на име Шпреса Исмаили, ул. „Правда Спасовска“ бр. 15, Куманово. (1042)
- Здравствена легитимација на име Ибраим Ајдини, ул. „Васка Петровска“ бр. 1, Куманово. (1043)
- Здравствена легитимација на име Ратко Миќевска, ул. „Н. Револуција“ бр. 52-а, Куманово. (1044)
- Здравствена легитимација на име Назиме Синани, с. Рашица, Куманово. (1045)

Здравствена легитимација на име Славко Митковски, с. Коњух, Кратово. (1046)

Здравствена легитимација на име Милка Митковска, с. Коњух, Кратово. (1047)

Оружен лист бр. 938/67, издаден од ОВР. Македонски Брод на име Абдуравман Бајрамовски, с. Преглово, М. Брод. (1048)

Свидетелство на име Мица Костова, ул. „Стеван Галеб“ бр. 42, Т. Велес. (1049)

Здравствена легитимација на име Назми Селими, с. М. Речица, Тетово. (1050)

Здравствена легитимација на име Сеаз Абди, с. Стримница, Тетово. (1051)

Здравствена легитимација на име Хабиб Халипи, ул. „И. Р. Лола“ бб Тетово. (1052)

Здравствена легитимација на име Нурие Халипи, ул. „И. Р. Лола“ бб Тетово. (1053)

Здравствена легитимација на име Бекир Арслани, с. Порој, Тетово. (1054)

Здравствена легитимација на име Карим Јасми, с. Раковец, Тетово. (1055)

Работна книшка на име Ружди Јакупи, Тетово. (1057)

Земјоделска здравствена легитимација на име Љазим Бајрами, с. Г. Седларце, Тетово. (1058)

Лична карта на име Ебип Назми, с. Стримница, Тетово. (1061)

Свидетелство од VIII одделение на име Агим Идризи, с. Желино, Тетово. (1062)

Земјоделска здравствена легитимација на име Жејне Саити, с. Стримница, Тетово. (1063)

Земјоделска здравствена легитимација на име Афет Саити, с. Стримница, Тетово. (1046)

Здравствена легитимација на име Семихат Адеми, с. Стримница, Тетово. (1065)

Возачка дозвола Б категорија на име Бајрами Зулкуфли, с. Селце, Тетово. (1066)

Свидетелство за VIII одделение на име Офери Ислами, с. Селце, Тетово. (1067)

Свидетелство за VIII одделение на име Курто Оруч, с. Скудриње, Гостивар. (1068)

Уверение за ѕидаро-фасадер на име Курто Оруч, с. Скудриње, Гостивар. (1069)

Свидетелство за VIII одделение на име Злате Цветковски, Гостивар. (1070)

Свидетелство за III година економско училиште на име Лилјана Стефановска, с. Зубовце, Гостивар. (1071)

Свидетелство на име Ангелко Михајловски, нас. Циглана, Гостивар. (1072)

Работна книшка на име Музафер Елмази, Гостивар. (1073)

Свидетелство за IV одделение на име Весна Спасова, с. Грдолци, Кочани. (1074)

Работна книшка на име Живко Краљевски, с. Пчиња, Куманово. (1075)

Здравствена легитимација на име Горка Георгиевска, ул. „Романија“ бр. 11, Куманово. (1077)

Здравствена легитимација на име Светлана Георгиевска, нас. „Бајтова нива“, Куманово. (1078)

Свидетелство на име Елмаз Рамани, с. Палатица, Тетово. (1079)

Здравствена легитимација на име Цвета Рамдани, ул. „Ново Село“ бр. 67, Тетово. (1082)

Свидетелство за VIII одделение на име Саиме Јусуфи, Гостивар. (1083)

Свидетелство за III одделение на име Цемал Пајазити, ул. „Ж. Брајковски“, Тетово. (1084)

Свидетелство на име Неат Мамути, ул. „Т. Богдановски“ бр. 16, Гостивар. (1085)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Кочо Рацин“ — Скопје на име Дестан Бајрами, с. Беланце, Куманово. (1086)

Индекс бр. 186, издаден од Филозофскиот факултет во Скопје на име Владо Грујовски, Скопје. (1087)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Х. Т. Карпош“ во 1959/60 година под ред. бр. 36 на име Иванчо Цицицев, Скопје. (1088)

Свидетелства за III и IV година на име Зекирија Јусуфи, с. Отља, Куманово. (1090)

Свидетелства за III и IV година и диплома, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Ибраими Нури, с. Липково, Куманово. (1091)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Кирио Иванов, Скопје. (1092)

Свидетелство на име Димче Марковски, с. Будаково, Битола. (1093)

Свидетелство за IV одделение на име Бошко Кочоски, с. Сенокос, Куманово. (1094)

Свидетелство за IV одделение на име Трајан Митревски, с. Браилово, Прилеп. (1095)

Свидетелство за IV одделение на име Трајко Трајковски, с. Палчиште, Прилеп. (1096)

Свидетелство бр. 379 на име Бранко Иљаноски, кеј „4 Јули“ бр. 15/6, Прилеп. (1097)

Уверение на име Цане Шаркоски, с. Обршани, Прилеп. (1098)

Свидетелство на име Илчо Наумовски, с. Бело Поле, Прилеп. (1099)

Земјоделска здравствена легитимација на име Иљми Мурати, с. Ново Село I, Тетово. (1100)

Здравствена легитимација на име Гоко Илиевски, ул. „Г. Делчев“ бр. 103, Тетово. (1101)

Здравствена легитимација на име Расим Зекири, ул. „110“ бр. 58, Тетово. (1102)

Свидетелство на име Харун Нуредини, с. Порој, Тетово. (1103)

Свидетелство за VIII одделение на име Бејтула Иљази, с. Д. Палчиште, Тетово. (1104)

Воена книшка на име Сатки Демири, с. Желино, Тетово. (1105)

Свидетелство на име Цемаил Цемаили, с. Челолек, Тетово. (1106)

Свидетелство на име Цемаил Цемаили, с. Челолек, Тетово. (1106)

Свидетелство на име Васко Митовски, с. Тарце, Тетово. (1107)

Свидетелство на име Хади Шабани, с. Палатица, Тетово. (1108)

Свидетелство на име Шавзи Усеини, с. Желино, Тетово. (1109)

Здравствена легитимација на име Бедри Идризи, с. Челолек, Тетово. (1110)

Свидетелство на име Димче Најдоски, ул. „Вучидолска“ с. Волково, Скопје. (1111)

Свидетелство на име Куртиш Куртиши, с. Балиндол, Гостивар. (1112)

Свидетелство на име Уршаде Бошкова, Гостивар. (1113)

Свидетелство на име Анче Стојанов, с. Видовиште, Кочани. (1114)

Свидетелство на име Иванка Стоименова, с. Мородвис, Кочани. (1115)

Свидетелство на име Живко Андонов с. Г. Подлог, Кочани. (1116)

Свидетелство за VIII одделение издадено од Училиштето „Даме Груев“ — Скопје на име Ариф Самакова, Скопје. (1117)

Диплома за ТВ техничар на име Бранко Марковски, Прилеп. (1118)

Здравствена легитимација на име Селим Мирвета, с. Миладиновци, Скопје. (1119)

Здравствена легитимација на име Живко Новевски, ул. „Драган Стопаревик“, бр. 22, Куманово. (1120)

Здравствена легитимација на име Владанка Крстиќ, с. Четирци, Куманово. (1121)

Работна книшка на име Светлана Георгиевска, Куманово. (1122)

Здравствена легитимација на име Сенто Алексиќ, с. Љубодраг, Куманово. (1123)

Здравствена легитимација на име Аземине Абдуљи, ул. „В. Нипковска“ бр. 14, Куманово. (1124)

Здравствена легитимација на име Мемети Садик, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 14, Куманово. (1125)

- Здравствена легитимација на име Светлана Макрешанска, ул. „Биљановска“ бр. 11, Куманово. (1126)
- Диплома за IV клас гимназија на име Лепа Симонова, Кратово. (1127)
- Здравствена земјоделска легитимација на име Риза Георгиевска, с. Вакуф, Кратово. (1128)
- Ученичка книшка за I клас гимназија на име Павлина Тразковска, с. Брезница, Брод Македонски. (1129)
- Ученичка книшка за I клас гимназија на име Милица Ристеска, с. Инче, Македонски Брод. (1130)
- Свидетелство за VIII одделение на име Благој Бабунов, ул. „Владимир Назор“ бр. 40, Т. Велес. (1131)
- Свидетелство за VIII одделение на име Бојанчо Маневски, село Крајници, Тетово. (1132)
- Здравствена легитимација на име Вели Велии, с. Г. Лешница, Тетово. (1133)
- Уверение за завршен курс за конфекција на име Душка Велковска, с. Жилче, Тетово. (1134)
- Работна книшка на име Камил Красниќи, ул. „111“ бр. 16, Тетово. (1135)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мецит Емурлаи, ул. „Б. Кочовски“ бр. 6, Тетово. (1136)
- Свидетелство на име Амети Ибраили, с. Нераште, Тетово. (1137)
- Работна книшка на име Љика Рамадан, ул. „130“ бр. 16, Тетово. (1138)
- Здравствена легитимација на име Сабит Алили, с. Теново, Тетово. (1139)
- Здравствена легитимација на име Фекрие Хасани, с. Г. Речица, Тетово. (1140)
- Диплома од средно училиште на име Рами Шепи, с. Пирок, Тетово. (1141)
- Свидетелство од основно училиште на име Гами Шапи, с. Пирок, Тетово. (1142)
- Здравствена легитимација на име Букурџе Бесими, с. Пирок, Тетово. (1143)
- Здравствена легитимација на име Саџиде Адеми, Пирок, Тетово. (1144)
- Здравствена легитимација на име Мархије Алишери, с. Смигчане, Тетово. (1145)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Целадин Нејали, с. Палатица, Тетово. (1146)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мурат Мурати, с. Стримница, Тетово. (1147)
- Свидетелство на име Руфат Руфати, с. Градец, Гостивар. (1148)
- Свидетелства за III и IV клас и диплома од гимназија на име Станиќа Георгиевска, с. Каратманово, Св. Николе. (1149)
- Здравствена легитимација издадена во Скопје на име Неџмија Синани, Скопје. (1150)
- Слободна карта издадена во Скопје од ГСП на име Рашид Исо, Скопје. (1151)
- Воена книшка бр. AP-66075, издадена во Скопје на име Ружди Рустамов, Скопје. (1152)
- Ученичка книшка на име Ристо Пуцески, ул. „Орде Чопела“ бр. 3, Прилеп. (1153)
- Свидетелство на име Коце Барлески, с. Богатиново, Прилеп. (1154)
- Работна книшка на име Вазлин Маркоски, ул. „Будимани“ бр. 9/12, Прилеп. (1155)
- Свидетелство за V одделение на име Милка Анастасова, ул. „Охридска“ бр. 11, Т. Велес. (1156)
- Свидетелство за I година на име Блага Кузева, Кавадарци. (1157)
- Свидетелство за VIII одделение на име Атанаска Василева, с. Мородвис, Кочани. (1158)
- Уверение за прва помош рег. бр. 1458 на име Стојанчо Стојановски, Делчево. (1159)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Дејан Дејанов, Скопје. (1160)
- Здравствена легитимација на име Лилјана Апостоловска, ул. „Вук Караџиќ“ бр. 41, Куманово. (1161)
- Здравствена легитимација на име Борис Христовски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 3-а, Куманово. (1162)
- Свидетелство за III клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Драган Тасевски, ул. „Илинденска“ бр. 28, Куманово. (1163)
- Здравствена легитимација на име Атина Намумовска, ул. „Доне Божинов“, бр. 28/6, Куманово. (1164)
- Здравствена легитимација на име Мирвете Бекири, ул. „Кемал Шеку“ бр. 31, Прешево. (1165)
- Здравствена легитимација на име Рахиме Бекири, с. Лопате, Куманово. (1166)
- Здравствена легитимација на име Емине Сејдиџи, ул. „Правда Спасовска“, бр. 5, Куманово. (1167)
- Здравствена легитимација на име Горан Масевски, ул. „Х. Карпош“ бр. 2, Куманово. (1168)
- Здравствена легитимација на име Светлана Стоилковска, ул. „Горче Петров“ бр. 18, Куманово. (1169)
- Свидетелство за IV одделение на име Бранко Петревоки, с. Пендак, Кратово. (1170)
- Свидетелство бр. 233/7, издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка на име Илија Величковски, ул. „М. Тито“ бр. 117, Кр. Паланка. (1171)
- Свидетелство за VIII одделение на име Југе Димитровски, с. Прешево. (1172)
- Свидетелство за VIII одделение на име Олгица Трендафиловска, с. Слатина, М. Брод. (1173)
- Диплома за економско училиште на име Невена Арсова, ул. „Енгелсова“ бр. 4, Титов Велес. (1174)
- Здравствена легитимација на име Саније Идризиди, с. Порој, Тетово. (1175)
- Свидетелство за III одделение на име Исаг Рамадани, Тетово. (1176)
- Здравствена легитимација на име Тенасип Зекири, ул. „Радован Цонок“ бр. 68, Тетово. (1177)
- Здравствена легитимација на име Бакије Реџеџи, с. Пирок, Тетово. (1178)
- Здравствена легитимација на име Реџеџи Релепи, с. Пирок, Тетово. (1179)
- Свидетелство за V одделение на име Берзат Дурмиши, с. Селце, Тетово. (1180)
- Здравствена легитимација на име Ариф Салиџи, с. Челопоќ, Тетово. (1181)
- Пасош на име Мемет Мемети, с. Камењане, Тетово. (1183)
- Свидетелство за VIII одделение на име Нури Адеми, с. Врапчиште, Тетово. (1184)
- Свидетелство за VIII одделение на име Раиф Незири, с. Неготино, Гостивар. (1185)
- Свидетелство за IV година гимназија на име Месит Амате, с. Чеѓране, Гостивар. (1186)
- Свидетелство за VIII одделение на име Драгица Дрешкоска, с. Пеџково, Гостивар. (1187)
- Свидетелства за III и IV клас гимназија на име Беќир Беќири, с. Градец, Гостивар. (1188)
- Свидетелство за VIII одделение на име Љубица Атанасова, с. Град, Делчево. (1189)
- Свидетелство за VIII одделение на име Цветко Спасовски, с. Каратманово, Св. Николе. (1190)
- Свидетелство за VIII одделение на име Владо Јовановски, Делчево. (1191)
- Свидетелство за VIII одделение на име Драгомир Петров, с. Мородвис, Кочани. (1192)
- Свидетелство за II клас на име Душан Стојковски, с. Моштица, Веница. (1193)
- Диплома за III година метална машинобравар на име Душан Стојковски, с. Моштица, Веница. (1194)
- Книшка на име Борис Постолов, ул. „Јане Сандански“ бр. 2, Веница. (1195)
- Работна книшка на име Јана Арсова, с. При Камен, Веница. (1196)
- Здравствена легитимација на име Драги Соколов, с. Црн Камен, Веница. (1197)
- Работна книшка на име Зора Гроздановска, ул. „Солунска“ бр. 239, Битола. (1198)
- Диплома на име Цане Сперкоски, ул. „Егејска“ бр. 100, Прилеп. (1199)

- Работна книшка на име Драган Косески, с. Кривогаштани, Прилеп. (1200)
- Работна книшка на име Цветан Бинишоски, ул. „Л. Лапеџот“ бр. 68, Прилеп. (1201)
- Работна книшка на име Снежана Митреска, ул. „Круме Волнароски“, бр. 49, Прилеп. (1203)
- Здравствена легитимација на име Хазир Зи-бери, с. Гошинце, Куманово. (1203)
- Здравствена легитимација на име Метихе Зим-бери, с. Гошинце, Куманово. (1204)
- Здравствена легитимација на име Лема З. Зим-бери, с. Гошинце, Куманово. (1205)
- Работна книшка на име Новица Јордановски, с. Рамно, Куманово. (1206)
- Здравствена легитимација на име Алија Со-кол, ул. „Тоде Мендол“ бр. 86, Куманово. (1207)
- Здравствена легитимација на име Валентина Трајковска, Куманово. (1208)
- Здравствена легитимација на име Назије Ма-метова, ул. „Анѓа Ранковиќ“ бр. 11, Кумано-во. (1209)
- Здравствена легитимација на име Светлана Илиовска, Куманово. (1210)
- Здравствена легитимација на име Анета Ла-заровска, ул. „Иван Цанкар“ бр. 14, Кумано-во. (1211)
- Здравствена легитимација на име Мира Лаза-ревска, ул. „Иван Цанкар“ бр. 14, Куманово. (1212)
- Здравствена легитимација на име Саша Лаза-ревски, ул. „Иван Цанкар, бр. 14, Куманово. (1213)
- Здравствена легитимација на име Јовица Ла-заревски, ул. „Иван Цанкар“ бр. 14, Куманово. (1214)
- Здравствена легитимација на име Веселинка Стојмановска, ул. „Абдури Прешова“ бр. 34, Ку-маново. (1215)
- Здравствена легитимација на име Наталија Гулинска, Куманово. (1216)
- Здравствена легитимација на име Бујар Сел-мани, ул. „11 Ноември“ бр. 23, Куманово. (1217)
- Здравствена легитимација на име Миодраг Ангеловски, ул. „Х. Карпош“ бр. 102, Куманово. (1218)
- Работна книшка на име Гроздан Савовски, с. Радибуш, Кр. Паланка. (1219)
- Свидетелство за IV. одделение, издадено во 1968/69 година на име Менка Лазарова, с. Д. Чи-чево, Т. Велес. (1220)
- Книшка на име Владо Тасковски, ул. „Бигла“ бб, Ресен. (1222)
- Свидетелство на име Илмије Сулаи, Гостивар. (1223)
- Свидетелство на име Седула Реџеџи, с. Него-тино, Гостивар. (1224)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено во Скопје на име Драги Настевски. (1225)
- Лична карта бр. 499647, издадена од СВР-Соп-је на име Перо Коцевски, Скопје. (1226)
- Воена книшка издадена во Бјеловар на име Сречко Новаковски с. Мирковци, Скопје. (1227)
- Диплома издадена од Средното училиште „Руд-ници и железарница“ — Скопје на име Благоја Божиновски, Скопје. (1228)
- Воена книшка, издадена во Пожаревац на име Халим Рушид, Скопје. (1229)
- Приемница бр. 249, издадена од Земјоделската задруга „Македонија“ во Скопје на предаден сон-чоглед бруто во вредност од 880 кг. на име Крсте Крстевски, Скопје. (1230)
- Воена книшка на име Амди Беслими, Скопје. (1231)
- Свидетелство на име Бранко Јовевски, с. Ма-мутчево, Т. Велес. (1232)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Бисера А. Димова с. Рлевци, Т. Велес. (1233)
- Здравствена легитимација на име Кемал Љаз-лами, ул. „Илинденска“ бр. 191, Тетово. (1234)
- Свидетелство на име Ибрахим Адем, Тетово. (1235)
- Здравствена легитимација на име Имреша Сеј-фуљи, с. Пирок, Тетово. (1236)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Салиха Исмаили, с. Желино, Тетово. (1237)
- Здравствена легитимација на име Рамиз Асани, с. Селце Кеч, Тетово. (1238)
- Свидетелство на име Абдильсељам Алију, ул. „Г. Делчев“ бр. 15, Тетово. (1239)
- Свидетелство на име Хакиљ Ајруљи, с. Селце Кеч, Тетово. (1240)
- Работна книшка на име Мехазил Неџади, с. Селце Кеч, Тетово. (1241)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Рулиде Деари, с. Г. Седларце, Тетово. (1242)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мерџиван Илџази, с. Боговиње, Тетово. (1243)
- Свидетелство за завршено средно техничко училиште на име Бакири Садил, с. Доброште, Те-тово. (1245)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Абдула Зибири, с. Милетино, Тетово. (1246)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Хасан Абазии, с. Челопек, Тетово. (1247)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Рами Мисими, с. Добарце, Тетово. (1248)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Кенан Скендери, с. Челопек, Тетово. (1249)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Феризе Нуредини, с. Челопек, Тетово. (1250)
- Свидетелство за IV одделение на име Неџбе-дин Исени, с. Мерово, Тетово. (1251)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Шохе Касами, ул. „Вардарска“ бр. 97, Тетово. (1252)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Сани Касами, ул. „Вардарска“ бр. 97, Тетово. (1253)
- Свидетелство за IV одделение на име Стојанче Тасевски, с. Брвеница, Тетово. (1254)
- Свидетелство на име Фериде Османи, с. Пи-рок, Тетово. (1255)
- Здравствена легитимација на име Китебије Аљити, с. Боговиње, Тетово. (1256)
- Свидетелство за IV одделение на име Љаги Љутви, с. Пирок, Тетово. (1257)
- Здравствена легитимација на име Бесим Исени, с. Стримница, Тетово. (1258)
- Свидетелство за VII одделение на име Драго Синадиновски, с. Доброште, Тетово. (1259)
- Возачка дозвола бр. 4827, издадена од СВР-Гостивар на име Смиљко Гуриновски, с. Тумчевиш-те, Гостивар. (1260)
- Свидетелство за IV одделение на име Исмаил Исмаили, с. Ломница, Гостивар. (1261)
- Свидетелство за завршена II година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ во Скоп-је на име Тони Темелковски, Скопје. (1262)
- Сметкопотврда за предаден сончоглед и за по-дигнување на пари, издадена од Зем. задруга „Бе-лимбегово“ на име Крсте Крстевски, Скопје (1263)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Здравко Илиевски, Скопје. (1264)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Сло-бодан Дамјановски, Скопје. (1265)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мен-да Мицевска, с. Подмол, Прилеп. (1266)
- Свидетелство за VIII одделение на име Петре Ѓураков, ул. „Благоја Шукуровски“ бр. 30, Варош, Прилеп. (1267)
- Здравствена легитимација на име Мухамед Асановски, ул. „Тригла“ бр. 277, Прилеп. (1268)
- Свидетелство за VIII одделение на име Раде Аџески, с. Ракле, Прилеп. (1269)
- Свидетелство за VII одделение на име Борис Ковилковски, с. Вранче, Прилеп. (1270)
- Свидетелство за VIII одделение на име Невзат Колашинац, с. Кажани, Прилеп. (1271)

- Свидетелство за IV одделение на име Никола Неданоски, ул. „Цане Коњарец“ бр. 56, Прилеп. (1272)
- Здравствена легитимација на име Асим Чатак, Куманово. (1273)
- Здравствена легитимација на име Нада Нововиќ, ул. „Трст“ бр. 24, Куманово. (1274)
- Здравствена легитимација на име Фекрија Алити, ул. „Поток Серава“ бр. 82, Куманово. (1275)
- Здравствена легитимација на име Драган Спасиќ, с. Ражановци, Куманово. (1276)
- Здравствена легитимација на име Нухи Нуредини, ул. „Караѓорѓе“ бр. 156, Куманово. (1277)
- Здравствена легитимација на име Кенан Керим, с. Опае, Куманово. (1278)
- Здравствена легитимација на име Мевљурин Азизи, с. Лопате, Куманово. (1279)
- Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето „Кочо Рацин“ с. Туралево на име Владанка Давиткова, с. Туралево, Кратово. (1280)
- Свидетелство за IV одделение на име Верка Димитрова, с. Емирица, Кратово. (1281)
- Свидетелство од IV одделение на име Натка Ампова, с. Емирица, Кратово. (1282)
- Свидетелство од IV одделение на име Голубинка Постолова, Кратово. (1283)
- Потврда, издадена од Авто школа — Кратово на име Љубе Јованов, с. Близанци, Кратово. (1284)
- Свидетелство од IV одделение на име Љуба Карева, с. Секулица, Кратово. (1285)
- Свидетелство од V одделение на име Милка Стефанова, ул. „Планинска“ бр. 52, Кратово. (1286)
- Свидетелство на име Нада Петрова, с. Доброшане, Кратово. (1287)
- Свидетелство на име Бранко Јакимовски, с. Трновац, Кратово. (1288)
- Здравствена легитимација на име Тодора Стоилкова, Кратово. (1289)
- Свидетелство на име Руса Костадинова, с. Куќлица, Кратово. (1290)
- Свидетелство на име Ратка Јовановска, с. Трновац, Кратово. (1291)
- Свидетелство на име Мирко Јакимовски, с. Трновац, Кратово. (1292)
- Свидетелства за I, II и III година, издадени од УЗУС „К. Неделковски“, на име Бранко Јовески, с. Мамутчево, Т. Велес. (1293)
- Свидетелство за завршена I година ХТТУ — Титов Велес на име Никола Деспотовски, Охрид. (1249)
- Диплома за завршена средна школа, издадена од УЦСО „Коле Неделковски“ Т. Велес, на име Тошо Јакимовски, ул. „Вардарска“ бр. 3, Т. Велес. (1295)
- Лична карта на име Авди Арифџи, с. Вејце, Тетово. (1296)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Царие Ибраими, с. Боговиње, Тетово. (1297)
- Здравствена легитимација на име Муазије Алимани, ул. „Б. Тоска“ бр. 14-а, Тетово. (1298)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Фетије Зибири, с. Цепчиште, Тетово. (1299)
- Здравствена легитимација на име Устреш Јусуфи, ул. „Ленин“ бр. 97, Тетово. (1300)
- Работна книшка на име Неџади Беадини, с. Г. Речица, Тетово. (1301)
- Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Училиштето за средно образование „К. Пејчиновиќ“ — Куманово на име Емине Бафтиџари. (1302)
- Одобрение за јавен превоз на име Музафер Идризи, с. Теарце, Тетово. (1303)
- Свидетелство за I година хемиско училиште на име Злате Блажевски, с. Глози, Тетовско. (1304)
- Свидетелство за II година хемиско училиште на име Злате Блажевски, с. Глози, Тетово. (1305)
- Свидетелство за VIII одделение на име Абдулаки Абазии, с. Пирок, Тетово. (1306)
- Здравствена легитимација на име Сервит Хисмани, с. Гермо, Тетово. (1307)
- Здравствена легитимација на име Џабие Исмани, с. Гермо, Тетово. (1308)
- Свидетелство на име Царка Костадинова, ул. „Б. Ловџија“, Кочани. (1309)
- Работна книшка издадена во Винаца на име Тодор Стоименов, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 2, Винаца. (1310)
- Здравствена легитимација на име Есат Асанов, Винаца. (1311)
- Свидетелство за VIII одделение на име Марика Фимкова, Пробиштип. (1312)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено во с. Миладиновци на име Виолета Јовановска, Скопје. (1313)
- Воена книшка издадена во Краљево на име Бранислав Полевски, Скопје. (1314)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Здравко Бошковски, Скопје. (1315)
- Диплома на име Љубе Стоичевски, с. Винце, Куманово. (1316)
- Работна книшка на име Стеван Стефановски, ул. „11 Октомври“ бр. 39/II, Куманово. (1317)
- Здравствена легитимација на име Наиме Османи, ул. „Хр. Карпош“ бр. 82, Куманово. (1318)
- Здравствена легитимација на име Јесма Есмаи, ул. „Хр. Карпош“ бр. 82, Куманово. (1319)
- Здравствена легитимација на име Зоран Јосевски, ул. „Т. Мендол“ бр. 11, Куманово. (1320)
- Здравствена легитимација на име Расим Рамадановиќ, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 13, Куманово. (1321)
- Здравствена легитимација на име Слаѓан Насковски, с. Тронеѓа, Куманово. (1322)
- Здравствена легитимација на име Дејан Насковски, с. Тронеѓа, Куманово. (1322)
- Здравствена легитимација на име Борис Насковски, с. Тронеѓа, Куманово. (1322)
- Свидетелство на име Стојан Стојанов, с. Вакуф, Кратово. (1323)
- Лична карта на име Митко Трајковски, с. Татомир, Кратово. (1324)
- Свидетелство на име Митко Трајковски, с. Татомир, Кратово. (1324)
- Свидетелство за VIII одделение на име Нада Трајковска, с. Горно Кратово, Кратово. (1325)
- Ученичка книшка на име Веса Станишковска, с. Емирица, Кратово. (1326)
- Свидетелство на име Ибраим Усеини, с. Врапчиште, Гостивар. (1328)
- Свидетелство на име Сами Неџири, ул. „С. Петоски“ бр. 4, Гостивар. (1330)
- Свидетелство на име Нуредин Емини, с. Неготино, Гостивар. (1331)
- Свидетелство на име Брана Тасевска, с. Смојмирово, Берово. (1332)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Коле Неделковски“ — Скопје на име Даница Маринковиќ, Скопје. (1333)
- Студентска легитимација бр. 263, издадена од Математичкиот факултет во Скопје на име Бектиш Мехмед, Куманово. (1335)
- Пасош бр. 639221, издаден во Куманово на име Шабан Садиши, Куманово. (1336)
- Свидетелство за IV одделение на име Љубе Најдовски, Кавадарци. (1337)
- Диплома за завршено индустриско училиште на име Трајко Костовски, ул. — „5-та прилепска бригада“ бр. 126, Прилеп. (1338)
- Свидетелство за IV одделение на име Зорка Трајковска, с. Палчиште, Тетово. (1339)
- Работна книшка на име Благоја Стојаноски, ул. „Тригла“ бр. 28, Прилеп. (1341)
- Свидетелство за VIII одделение на име Раде Вурмески, с. Бучин, Крушево. (1342)
- Работна книшка на име Алија Саитоски, с. Пласница, Кичево. (1343)

- Свидетелство од IV одделение на име Петре Димов, Титов Велес. (1344)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Ајдари Жекирџо, с. Стримница, Тетово. (1346)
- Свидетелство за VIII одделение на име Аџо Трпчевски, с. Блаце, Тетово. (1347)
- Свидетелство на име Локман Синани, с. Челопек, Тетово. (1348)
- Свидетелство за III клас на име Зекирја Изаири, с. Челопек, Тетово. (1349)
- Свидетелство и диплома на име Зекирја Изаири, с. Челопек, Тетово. (1350)
- Здравствена легитимација на име Бекир Мамути, с. Д. Палчиште, Тетово. (1351)
- Уверение за завршен курс за зидар на име Алија Шевки, с. Ореше, Тетово. (1352)
- Здравствена легитимација на име Злата Стојковска, ул. „Б. Госка“ бр. 75, Тетово. (1353)
- Лична карта на име Сејфула Ајеп, с. Бозовце, Тетово. (1354)
- Лична карта на име Бајрам Зибири, с. Бозовце, Тетово. (1355)
- Свидетелство за VIII одделение на име Сафет Демири, с. Г. Седларце, Тетово. (1356)
- Свидетелства за I и II година на име Накир Мустафа, с. Слатино, Тетово. (1357)
- Здравствена легитимација на име Букурџе Аљили, с. Стримница, Тетово. (1358)
- Здравствена легитимација на име Фљорин Аљили, с. Стримница, Тетово. (1359)
- Здравствена легитимација на име Зулфи Хасани, с. Боговиње, Тетово. (1360)
- Здравствена легитимација на име Јасмина Крушчевик, ул. „Радован Цоник“ бр. 30, Тетово. (1361)
- Свидетелство за завршена гимназија на име Абдулнасер Вејсели, Тетово. (1362)
- Здравствена легитимација на име Гурѓа Стојковска, ул. „Гостиварска“ бр. 7, Тетово. (1363)
- Свидетелства за I, II, III и IV клас и диплома на име Зекирја Изаири, с. Челопек, Тетово. (1364)
- Свидетелства за VII и VIII одделение на име Кемалидин Адиле, ул. „108“ бр. 14, Тетово. (1365)
- Здравствена легитимација на име Гишиласфише Абдулаи, с. М. Речица, Тетово. (1366)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Рамадан Камил, с. Челопек, Тетово. (1367)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Шукрите Рамадани, с. Челопек, Тетово. (1368)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Рамадан Рамадани, с. Челопек, Тетово. (1370)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Зулбије Рамадани, с. Челопек, Тетово. (1371)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Назмије Рамадани, с. Челопек, Тетово. (1372)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Неби Рамадани, с. Челопек, Тетово. (1373)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Адем Рамадани, с. Челопек, Тетово. (1374)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Фекрие Рамадани, с. Челопек, Тетово. (1375)
- Свидетелство за VIII одделение на име Цемал Рустеми, с. Камењане, Тетово. (1376)
- Свидетелство за IV одделение на име Стојна Иљоска, с. Беловиште, Тетово. (1377)
- Свидетелство на име Тале Цветковски, ул. „М. Пијаде“ бр. 29-б, Прилеп. (1378)
- Свидетелство за VIII одделение на име Младенка Данилова, с. Мојанци, Кочани. (1379)
- Свидетелство за VIII одделение на име Стојчо Божинов, с. Мојанци, Кочани. (1380)
- Свидетелство за VIII одделение на име Невенка Митева, с. Каратманово. Св. Николе. (1381)
- Свидетелство од I до IV и диплома, издадени од Економското училиште „Моша Пијаде“ — Куманово на име Авдиљамид Реџеми, с. Отља, Куманово. (1382)
- Работна книшка издадена во Скопје на име Илинка Спироска, Скопје. (1383)
- Свидетелство за VIII одделение на име Илинка Спироска, Скопје. (1384)
- Воена книшка, издадена во Крушевац на име Стојан Петрески, Скопје. (1385)
- Свидетелство за V и VI одделение на име Адел Кеџиба, Скопје. (1386)
- Свидетелство на име Мазес Мустафаи, Битола. (1387)
- Работна книшка на име Ирена Бајрамова, ул. „Тризна“ бр. 129/3, Битола. (1388)
- Свидетелство на име Драге Трајчевски, с. Новаца, Битола. (1389)
- Свидетелство на име Загорка Костова, с. Суџаклари, Т. Велес. (1390)
- Свидетелство на име Бедри Абдули, с. Чеграње, Гостивар. (1391)
- Свидетелство на име Вахит Емрули, с. Неготино, Гостивар. (1392)
- Свидетелство на име Радмила Алексоска, с. Пожарани, Гостивар. (1393)
- Свидетелство на име Лепосава Алексоска, с. Пожарани, Гостивар. (1394)
- Свидетелство на име Екрем Елези, с. Врапчиште, Гостивар. (1395)
- Свидетелство на име Александра Андриеска, с. Врапчиште, Гостивар. (1396)
- Лична карта на име Цемаил Цемаили, ул. „Беличица“ бр. 101, Гостивар. (1397)
- Свидетелство на име Лефтерка Велкова, с. Јастребица, Кочани. (1398)
- Здравствена легитимација на име Анастас Вучинов, с. Кршле, Винаца. (1399)
- Здравствена легитимација на име Дорко Атанасов, ул. „Ангел Винички“ бр. 61, Винаца. (1400)
- Здравствена легитимација на име „Боро Млтиќ“, ул. „Пиринска Македонија“ бр. 35, Куманово. (1401)
- Свидетелство на име Јула Младеновска, ул. „III македонска ударна бригада“ бр. 67, Куманово. (1402)
- Работна книшка на име Минур Фазлијас Лопате, Куманово. (1403)
- Здравствена легитимација на име Невена Дешковска, ул. „Христијан Карпош“ бр. 55, Куманово. (1404)
- Здравствена легитимација на име Сузана Дашкова, Куманово. (1405)
- Здравствена легитимација на име Сузана Христовска, ул. „Н. Револуција“ бр. 1, Куманово. (1406)
- Здравствена легитимација на име Евзи Јакупи, ул. „Средорек“ бр. 122, Куманово. (1407)
- Здравствена легитимација на име Владо Добревски, Куманово. (1408)
- Здравствена легитимација на име Милорад Пандиловски, ул. „В. Радоњанин“ бр. 10, Куманово. (1409)
- Здравствена легитимација на име Јахија Јахи, с. Оризаре, Куманово. (1410)
- Свидетелство за завршено VI одделение на име Левко Смилески, с. Локвица, Брод. (1411)
- Свидетелство од VIII одделение на име Марија Костова, ул. „Крале Марко“ бр. 13, Титов Велес. (1412)
- Свидетелство на име Муамед Малиќи, с. Голозинци, Т. Велес. (1413)
- Свидетелство на име Благојка Здравева, ул. „М. Горки“ бр. 24, Т. Велес. (1414)
- Здравствена легитимација на име Симјан Несторовски, с. Теарце, Тетовско. (1415)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Селман Мемеди, с. Доборце, Тетово. (1416)
- Лична карта на име Шериф Мамути, с. Озормиште, Тетово. (1417)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Спироски Јовановски, с. Радиовце, Тетово. (1418)
- Здравствена легитимација на име Сетки Ејупи, с. Боговиње, Тетово. (1419)
- Свидетелство на име Кољо Николовски, с. Жилче, Тетово. (1420)

- Здравствена легитимација на име Сали Хиф-мелоски, с. Боговиње, Тетово. (1421)
- Диплома на име Зилbear Алији, с. Нераште, Тетово. (1422)
- Свидетелство на име Загорка Данилоска, Гостивар. (1423)
- Свидетелство на име Драги Стоимиров, с. Оризари, Кочани. (1424)
- Здравствена легитимација на име Тони Стојчев, ул. „Стр. Пинџур“ бр. 5, Винаца. (1425)
- Работна книшка на име Акиф Бајрамов, ул. „Козјак“ бр. 80, Битола. (1426)
- Студентска легитимација на име Борис Томовски, ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 102-в, Прилеп. (1427)
- Сообраќајна дозвола на име Борис Спасески, с. Коњарец, Прилеп. (1428)
- Здравствена легитимација на име Тодора Јаневска, с. Довезенци, Куманово. (1430)
- Здравствена легитимација на име Ирфан Зендели, с. Никуштак, Куманово. (1431)
- Работна книшка на име Акифи М. Рајиф, ул. „Карл Маркс“ бр. 11, Куманово. (1432)
- Здравствена легитимација на име Александар Паневски, ул. „III Македонска ударна бригада“ бр. 151, Куманово. (1433)
- Здравствена легитимација на име Мирјана Илиевска, ул. „Тоде Мендол“ бр. 76, Куманово. (1434)
- Здравствена легитимација на име Богица Симоновска, с. Облавце, Куманово. (1435)
- Здравствена легитимација на име Лозанка Марковска, н. Карпош, Куманово. (1436)
- Здравствена легитимација на име Љубиша Цветковски, н. Бедиње, Куманово. (1437)
- Здравствена легитимација на име Асима Шабани, ул. „Пролетерска бригада“ бр. 1, Куманово. (1438)
- Свидетелство на име Милован Николовски, с. Шопско Оризари, Кратово. (1439)
- Свидетелство од IV одделение на име Славица Николовска, с. Шопско Рудари, Кратово. (1440)
- Лична карта на име Зоран Ивановски, с. Секулица Кратово. (1441)
- Свидетелство на име Гане Петрушевски, с. Крилатица, Кратово. (1442)
- Свидетелство од VI одделение на име Снежме Манева, с. Чашка, Титов Велес. (1443)
- Свидетелство од IV одделение на име Дена Манева, с. Чашка, Титов Велес. (1444)
- Свидетелство од IV одделение на име Тоде Ѓорѓиевски, с. Лисиче. (1445)
- Свидетелство од VIII одделение на име Ѓуредин Аделили, с. Пршовце, Тетово. (1446)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Бедије Халими, с. Непроштено, Тетово. (1447)
- Работна книшка на име Весна Панчевска, ул. „Б. Симова“ бр. 57, Тетово. (1448)
- Здравствена легитимација на име Азби Сеадини, с. Стримница, Тетово. (1449)
- Свидетелство за VIII одделение на име Јашари Имери, ул. „Пролетерска“ бр. 26, Тетово. (1450)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Бујар Таири, с. Требош, Тетово. (1451)
- Свидетелство за завршен испит, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Дубравка Везмаровиќ, ул. „Б. Миладинови“ бр. 364, Тетово. (1452)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Реџепа Аљирами, с. Камењане, Тетовско. (1453)
- Диплома издадена од Училиштето „М. Пијаде“ — Тетово на име Шеапи Рами, с. Пирок, Тетово. (1454)
- Свидетелство од VIII одделение на име Кирил Ѓорговски, с. Разловце, Делчево. (1455)
- Свидетелство за завршен испит, издадено од АСУЦ — Скопје на име Трајан Мицков, Скопје. (1456)
- Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Василије Николенко, Скопје. (1457)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од ОУ „Коле Неделковски“ Скопје на име Марица Росиќ, Београд. (1458)
- Воена книшка на име Мухидин Пајазити, с. Радуша, Скопје. (1459)
- Свидетелство од VIII одделение на име Благоја Тосески, ул. „М. Камен“ бр. 17, Прилеп. (1460)
- Свидетелство од IV одделение на име Борис Стојановски, с. Коњух Кратово. (1461)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Теута Исмаили, с. Г. Речица, Тетово. (1463)
- Работна книшка на име Верка Михајловска, с. Непроштено, Тетово. (1464)
- Свидетелство од VIII одделение на име Изет Реџепа, с. Теарце, Тетово. (1466)
- Свидетелство од VIII одделение на име Ибраим Реџепа, с. Теарце, Тетово. (1468)
- Здравствена легитимација на име Гонимет Исаки, с. Требош, Тетово. (1469)
- Свидетелство од IV одделение на име Војдин Али, с. Чеѓране, Гостивар. (1470)
- Свидетелство од IV и V одделение на име Алиќ Џибир, с. Чеѓране, Гостивар. (1471)
- Свидетелство од IV одделение на име Исмет Сефери, с. Корито, Гостивар. (1472)
- Свидетелство од VIII одделение на име Џурап Сулејмани, с. Добридол, Гостивар. (1473)
- Свидетелство од IV одделение на име Нада Пејчева, с. Зрноци, Кочани. (1474)
- Свидетелство од VIII одделение на име Стојан Цветков, с. Видовиште, Кочани. (1475)
- Свидетелства од I, II, III и IV одделение на име Стојка Лазарева, с. Нивичани, Кочани. (1476)
- Здравствена легитимација на Александар Филипов, Винаца. (1477)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Александар Чапаровски, Скопје. (1478)
- Воена книшка, издадена во Тржиќ на име Љатив Веби, Скопје. (1479)
- Работна книшка, издадена во Скопје на име Ферат Сеитов, Скопје. (1480)
- Свидетелство на име Ратка Тасевска, с. Горно Оризари, Битола. (1481)
- Индекс на име Илија Мејџискоски, с. Велгошти, Прилеп. (1482)
- Работна книшка бр. 33149 на име Бошко Настовски, ул. „Београдска“ бр. 69-а, Прилеп. (1483)
- Здравствена легитимација на име Џемал Камберовски, ул. „Средорек“ бр. 44, Куманово. (1484)
- Свидетелство на име Мирослав Трајковски, ул. „Д. Драганов“ бр. 31, Куманово. (1485)
- Здравствена легитимација на име Назми Џеладини, ул. Н. Вапцаров“ бр. 6, Куманово. (1486)
- Здравствена легитимација на име Кадреше Џеладини, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 6, Куманово. (1487)
- Здравствена легитимација на име Ширет Кријезију, ул. „П. Сарова“ бр. 83, Куманово. (1488)
- Здравствена легитимација на име Казим Реџепа, с. Бедиње, Куманово. (1489)
- Здравствена легитимација на име Мустафа Емини, с. Арлинце, Куманово. (1490)
- Здравствена легитимација на име Феима Имери, с. Бедиње, Куманово. (1491)
- Здравствена легитимација на име Борче Ѓорѓиевски, ул. „Ж. Ј. Шпанац“, зграда 3, број 11, Куманово. (1492)
- Здравствена легитимација на име Идрис Садика, с. Биљаље, Куманово. (1493)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Јорданка Богдановска, ул. „Планинска“ бр. 36, Кратово. (1494)
- Свидетелство на име Глигор Ѓорев Ефремов, с. Мушково, Кратово. (1495)
- Свидетелство од IV одделение на име Дафинка Григоровска, с. Туралево, Кратово. (1496)
- Свидетелство од VIII одделение на име Драги Димитријевски, с. Шопско Рудари, Кратово. (1497)
- Свидетелство за IV одделение на име Вега Станишкова, с. Емирица, Кратово. (1498)

КОНКУРСИ

Советот на ООЗТ — Економски факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

I. ЗА РЕИЗБОР НА РЕДОВЕН ПРОФЕСОР ПО ПРЕДМЕТОТ:

Теорија и политика на цени.

II. ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ ЗВАЊА ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

- Познавање на стоки,
- Операциони истражувања и
- Економија на ОЗТ.

III. ЗА ИЗБОР НА АСИСТЕНТИ ПО СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ:

- Математика за економисти,
- Основи на статистиката.

Условите за избор — реизбор се определени со Законот за високото образование и Статутот на Факултетот.

Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Кон пријавите кандидатите треба да приложат:

- диплома,
- куса биографија,
- список на научни и стручни трудови и да достават по еден примерок од истите. (300)

Советот на Шумарскиот факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

за преизбор на наставници во звањето редовен професор по предметите и тоа:

- а) еден наставник по предметот Дендрологија;
- б) еден наставник по предметот Уредување на шумите;
- в) еден наставник по предметот Организација на шумското производство;
- г) еден наставник по предметот Ерозија и уредување на порои;
- д) еден наставник по предметот Шумски транспортни средства;
- ѓ) еден наставник по предметот Геодезија.

Пријавите по Конкурсот се поднесуваат до Деканатот на Шумарскиот факултет во Скопје.

Кандидатите кон пријавата треба да приложат диплома за завршен трет степен на студии, односно завршен докторат, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавите со останатите документи се поднесуваат во отворениот рок од 15 дена. (308)

Советот на Шумарскиот факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор или преизбор на еден наставник по предметот Шумска ентомологија во звањето вонреден или редовен професор

Пријавите по конкурсот се поднесуваат до Деканатот на Шумарскиот факултет во Скопје.

Кандидатите кон пријавата треба да приложат диплома за завршен трет степен на студии, односно завршен докторат, куса биографија, список на

стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавите со останатите документи се поднесуваат во отворениот рок од 15 дена. (309)

Советот на Технолошкиот факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

за вработување на наставници на определено и скратено време на Институтот за текстил и текстилни влакна при Факултетот и тоа:

1. еден наставник за предметот Неткаен текстил,
2. еден наставник за предметот Технологија на предење,
3. еден наставник за предметот Основи на дизајн,
4. еден наставник за предметот Технологија на боене,
5. еден наставник за предметот Плетење и конфекција.

Услови:

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Законот за високото образование на СРМ и Правилникот за избор на наставници и асистенти на Факултетот.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите-пријавите, со прилози: препис од дипломата, биографија, список на стручните односно научните трудови и по примерок од трудовите, кандидатите може да ги доставуваат секој работен ден во архивата на Факултетот или преку пошта во наведениот рок. (316)

Советот на Медицинскиот центар „Гевгелија“ — Гевгелија

распишува КОНКУРС

за испраќање лекар на специјализација по следната специјалност:

- 1 (еден) за невропсихијатрија.

Услови:

— кандидатите да имаат завршено медицински факултет;

- да имаат положено стручен испит;
- да познаваат еден од оветските јазици и
- да имаат поминато на работа во Центарот најмалку 4 (четири) години.

Молбите со потребните документи да се доставуваат на адреса: Медицински центар „Гевгелија“ — Гевгелија — за Советот.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Личниот доход се одредува според Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка. (304)

Врз основа на член 50, 51 и 52 од Статутот на ООЗТ „НОВОСТ“ с. Владимирово, Берово, Работничкиот совет

распишува КОНКУРС

за избор на директор

Кандидатите покрај општите услови предвидени со Законот за здружен труд и Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат висока стручна подготовка — економски или земјоделски факултет или виша стручна подготовка од истите насоки;

— да имаат најмалку 10 години со виша и 5 години со висока подготовка, работен стаж на раководни работи и работни задачи;

- да се морално-политички подобни;
- да имаат стручни квалитети и организаторски способности;
- да не се осудувани по член 511 од ЗЗТ;
- да не се казнувани или да не се води против нив кривична постапка.

Кои пријавите кандидатите се должни да достават:

- диплома за завршено соодветно образование и
- доказ за работното искуство на раководни работни места.

Пријавите со потребните документи се доставуваат до: ЗИК „МАЛЕШ“ ООЗТ „НОВОСТ“ с. Владимирово — Беровско.

Молбите со некомплетираните документи нема да се разгледуваат.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (307)

Врз основа на Одлуката на Централниот работничкиот совет од 23 септември 1981 година, Конкурсната комисија при ЗИК „МАЛЕШ“ — Берово

р а с п и ш у в а КОНКУРС

за реизбор на работни места:

1. ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

— да има завршено земјоделско-шумарски факултет со 10 години работно искуство од кои 5 години на раководно работно место или

— виша земјоделска школа со 15 години работно искуство од кои 10 години на раководно работно место;

— да има завршено средно земјоделско училиште со 20 години работно искуство од кои 15 години на раководно работно место.

2. КОМЕРЦИЈАЛЕН ДИРЕКТОР

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

— да има завршено економски факултет со 10 години работно искуство од кои 5 години на раководно работно место или

— виша економска школа со 15 години работно искуство од кои 10 години на раководно работно место;

— да има завршено средна економска школа со 20 години работно искуство од кои 15 години на раководно работно место.

Покрај претходните услови и условите предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат работно искуство во структурата на работите кои ја чинат основната дејност на Работната организација и со својата работа да покажале организаторски способности;

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да не се осудувани и да не се наоѓаат под истрага.

Со молбата кандидатите треба да достават:

- диплома за завршен факултет — школа;
- уверение за потребно работно искуство и
- уверение дека не се осудувани и не се наоѓаат под истрага.

Молбите со некомплетна документација нема да се разгледуваат.

Личниот доход за работното место се одредува според Самоуправната спогодба за распределба на личните доходи.

Конкурсот трае 15 дена од неговото објавување. (306)

Врз основа на член 57 и 59 од Статутот на РО „АГРОПРОМ“ — Скопје, ООЗТ „АГРОКОМЕРЦ“ — Скопје, Собирот на работниците

р а с п и ш у в а КОНКУРС

за избор на директор на ООЗТ

Кандидатите покрај општите услови предвидени со Законот, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено висока, виша или средна школска подготовка;

— да имаат работно искуство од 6 години од кои 3 на раководни работи;

— да имаат морално-политички и организаторски квалитети;

— да не се осудувани по член 511 од ЗЗТ.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите со комплетната документација да се доставуваат до Конкурсната комисија на РО „АГРОПРОМ“ — Скопје, ООЗТ „АГРОКОМЕРЦ“ — Скопје, булевар „ЈНА“ бр. 53/1. (305)

СОДРЖИНА

Страна

455. Одлука за компензација на цената на маслото за јадење — — — — —	681
456. Одлука за користење на средствата за финансирање на изработката на економски студии — — — — —	681
457. Одлука за компензација на дел од зголемените трошоци на Хемиската индустрија „Велес“ — Титов Велес — — —	681
458. Решение за разрешување од функцијата помошник на републичкиот секретар за информации — — — — —	681
459. Решение за назначување советник на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансите, материјалното работење и сообраќајот — — — — —	682
460. Решение за назначување советник на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења, во областа на финансите, материјалното работење и сообраќајот — — — — —	682
461. Решение за разрешување од функцијата советник на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар — — — — —	682
462. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика — — — — —	682
463. Решение за разрешување од функцијата советник на републичкиот секретар за сообраќај и врски — — — — —	682
464. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за народна одбрана — — — — —	682
465. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 52/81 од 24 септември 1981 година	683
466. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 65/81 од 23 септември 1981 година	683
467. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 125/81 од 7 октомври 1981 година	684
468. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 131/80 од 23 септември 1981 година	684